

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОН: БАРАЊЕ ДО МАКЕДОНИЈА ДА ИМ ОБЕЗБЕДИ НОВО СМЕСТУВАЊЕ НА ИСЕЛЕНИТЕ ЖЕНИ РОМКИ

Будимпешта, Скопје, 8 ноември 2016 година: Комитетот на Обединетите нации за елиминација на дискриминација врз жените (ЦЕДАВ) ја повика македонската влада да обезбеди итно нужно сместување и репродуктивна нега за две бремени жени Ромки, кои во текот на летото станаа бездомници поради македонските власти. Комитетот одговори на жалбата поднесена во име на жените од страна на Европскиот центар за правата на Ромите (ЕРПЦ).

Во интервју со ЕРПЦ, една од жените рече:

„Ова ми е прва бременост. Очекувам бебе за три месеци, но немам здравствено осигурување и немам средства за прегледи. Претходно, барем имавме кука и имаше пумпа за вода, а сега е многу тешко, затоа што сме на отворено и времето е многу ладно, особено навечер.“

Жените беа иселени на 1 август од населбата наречена „Полигон“ во Скопје, која постоеше девет години во главниот град на Македонија. Тие беа иселени без соодветна постапка или консултација и спротивно на меѓународните обврски што ги има Македонија во однос на инклузијата на Ромите. Со иселувањето, жителите на населбата беа оставени на улица додека беа поплавите, без пристап до вода и електрична енергија. Со опаѓањето на температурата и влошувањето на временските услови, овие бремени жени, кои се тинејџерки, се екстремно ранливи и се соочени со ризикот да го поминат нивното последно тромесечје од бременоста во студени шатори и импровизирани засолништа покрај патот. Властите не направија вистински напор за да обезбедат домување за иселените луѓе. На некои од нив им беше понудено место во прифатен центар кој е веќе преполн, додека пак на други, вклучувајќи ги и овие жени, не им беше понудено ништо, затоа што како и голем дел од Ромите во Македонија, тие немаат документи за идентификација.

Ова барање од Комитетот го зајакнува повикот на ЕРПЦ за итно нужно сместување, додека пак останатите Роми од населбата продолжуваат да се борат пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) против нивното присилно иселување.

Минатиот месец, [53 Роми од истата населба застапаа против ова присилно иселување](#) пред ЕСЧП со поддршка од страна на ЕРПЦ кој поднесе итна постапка. Судот испрати итно известување до македонската влада да одговори на апликацијата која се однесува на ова незаконско и присилно иселување.

ЕРПЦ го поздравува брзиот одговор на Комитетот и внимателно ќе ги следи настаните за да види дали македонските власти ќе реагираат на тоа. Исто така, ЕРПЦ ќе продолжи да ги претставува жените пред Комитетот, настојувајќи на признавање на нивното право на репродуктивна здравствена нега, правото на соодветни услови за раѓање и одгледување на нивните деца и правото на недискриминација.

„Присилните иселувања на Ромите претставуваат криза и без сомневање, тоа е расистичка криза“, рече Ѓорѓе Јовановиќ, претседател на ЕРПЦ. „Ромите се истуркани да живеат на маргините, а потоа се туркаат уште подалеку. Овој случај ги покажува реалните последици за бремените жени и нивните семејства. Драго ми е што Комитетот на ОН сериозно го сфаќа ова прашање. Но, македонските власти треба да знаат дека и ние сме сериозни, исто така. Со секој ден што не реагираат, тие само ги влошуваат нивните неуспеси и ние нема да запреме сè додека не обезбедиме правда за овие жени и за останатиот дел од заедницата“.

За повеќе информации, контактирајте го:

Мустафа Асановски
Фасцилитатор и истражувач
Европски центар за правата на Ромите
mustafa.asanovski@errc.org
+389 77 835 187